

Северна Македонија 2018-2019

MICS

Детски труд

Multiple Indicator
Cluster Surveys


Детски труд: нивоа и распределба



Republic of North Macedonia
State Statistical Office




Детски труд - деца на возраст 5-17 години: ЦОР 8.7.1



Процент на деца на возраст 5-17 години што учествуваат во детски труд, според статистичките белези

Видови детски труд



Процент на деца на возраст 5-17 години што учествуваат во детски труд, според видот на активност и возраста

Забелешка: Податоците го одразуваат процентот на деца вклучени во наведените активности на возраст на или над возрастните прагови прикажани во дефинициите.

Дефиниција на детскиот труд

Возраст 5-11 години: најмалку 1 час економски активности или 21 час неплатена работа во домаќинството неделно.

Возраст 12-14 години: најмалку 14 часа економски активности или 21 час неплатена работа во домаќинството неделно.

Возраст 15-17 години: најмалку 43 часа економски активности. Нема праг за број на часови на неплатена работа во домаќинството.

Економските активности вклучуваат платена или неплатена работа за некој што не е член на домаќинството, работа за семејно земјоделско стопанство или деловен субјект. Работите во домаќинството вклучуваат активности како готвење, чистење или грижа за деца.

Забелешка: беа направени промени во дефиницијата на индикаторот за детскиот труд за време на спроведувањето на шестиот циклус на MICS. Промените вклучуваат воведување возрастни прагови за работите во домаќинството и исклучување на опасните работни услови. За разлика од целокупниот концепт на детскиот труд што ги вклучува опасните работни услови, тие не се вклучени во дефиницијата за детски труд што се користи за ЦОР.

Клучни пораки

- Вкупната застапеност на детскиот труд во земјата е ниска, бидејќи 3 проценти од децата на возраст 5-17 години биле вклучени во детски труд.
- Резултатите според статистичките белези покажуваат дека децата во руралните области повеќе учествувале во детски труд отколку нивните врстници во урбаните средини - 5 проценти во споредба со 2

- проценти. Слично на тоа, децата од најсиромашниот квинтил биле повеќе вклучени во детски труд од децата од најбогатиот квинтил - 6 проценти наспроти помалку од 1 процент.
- Се забележуваат одредени нееднаквости во учеството на децата во економските активности. И тука учеството е поголемо кај момчињата, децата од руралните


- средини и децата од најсиромашниот квинтил.
- Од сите деца што најмалку еден час учествувале во економска активност, 3 проценти работеле во опасни услови.
- Распределбата по пол покажува дека момчињата биле повеќе изложени на работа под опасни услови во споредба со девојчињата.

Нееднаквости во економската активност



Процент на деца на возраст 5-17 години што учествуваат во економски активности, според полот, областа и квинтилот на богатство

Опасни работни услови



Процент на деца на возраст 5-17 години што работат во опасни работни услови, според полот, образованието на мајката, областа и квинтилот на богатство

Мултииндикаторското кластерско истражување во Северна Македонија (МИКС) беше спроведено во 2018-2019 година од страна на Државниот завод за статистика, како дел од глобалната програма МИКС. Стручна поддршка обезбеди Детскиот фонд на Обединетите нации (УНИЦЕФ), со финансиска поддршка на УНИЦЕФ, Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА) и британската амбасада.

Целта на овој преглед е да се објават избрани наоди од МИКС за Северна Македонија 2018-2019 година поврзани со детскиот труд. Податоците од овој преглед може да се најдат во табелите PR.3.1, PR.3.2, PR.3.3 и PR.3.4.

Дополнителни статистички прегледи и Извештајот со наодите од ова истражување и други истражувања се достапни на mics.unicef.org/surveys.